

Име на институција:
Име на носител на јавна функција:
Датум на стапување на функција:

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ
БЛАЖО ТРЕНДАФИЛОВ
03 Август 2017

Број трошок	Тип на трошок	Јуни-2018	Јули-2018	Август-2018	Септември-2018	Октомври-2018	Ноември-2018
0 0 1	Авионски карти						
0 0 2	Вип салони на аеродроми						
0 0 3	Дневници при патување во странство		MKD6.489,00			MKD5.500,00	MKD3.955,00
0 0 4	Закуп на канцелариска опрема						
0 0 5	Закуп на сали и канцелариски простор						
0 0 6	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
0 0 7	Изнајмување на моторни возила во странство						
0 0 8	Јавен превоз						
0 0 9	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						
0 1 0	Такси превоз						
0 1 1	Трошоци за мобилен телефон	MKD1.919,00	MKD2.125,00	MKD1.770,00	MKD2.074,00	MKD1.948,00	MKD1.880,00
0 1 2	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите						
0 1 3	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти						
0 1 4	Угостителски услуги во странство						
0 1 5	Хотелско сместување во земјата						
0 1 6	Хотелско сместување во странство						

Име на институција: УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Име на носител на јавна функција: БЛАЖО ТРЕНДАФИЛОВ

Датум на стапување на функција: 03 Август 2017

Месец	Наративен извештај
Јуни-2018	За месец Јануари 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Блажо Трендафилов.
Јули-2018	Директорот на Управата Блажо Трендафилов во период од 02.07.2018 до 07.07.2018 година учествувал на 56-от пленарен состанок на Moneyval Комитетот за да реферира за постигнатиот напредок од четвртиот круг на Еволуцијата кое се одржувало во Стразбур-Франција при што му се исплатени дневници за службено патување во странство. За месец Јули 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Блажо Трендафилов.
Август-2018	За месец Август 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Блажо Трендафилов.
Септември-2018	За месец Септември 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Блажо Трендафилов.
Октомври-2018	Директорот на Управата Блажо Трендафилов во период од 02.10.2018 до 04.10.2018 година учествувал на редовната регионална конференција за единици за финансиско разузнавање каде што се разменети податоци со земјите од регионот кое се одржвало во Мостар-Б и Х при што му се исплатени дневници за службено патување во странство. Директорот на Управата Блажо Трендафилов во период од 29.10.2018 до 01.11.2018 година учествувал на меѓународна конференција организирано од Совет на европа кое се одржвало во Тирана-Албанија при што му се исплатени дневници за службено патување во странство. За месец Октомври 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Блажо Трендафилов.
Ноември-2018	Директорот на Управата Блажо Трендафилов во период од 28.11.2018 до 01.12.2018 година учествувал на студиска посета во Брисел FIU Белгија при што му се исплатени дневници за службено патување во странство. За месец Ноември 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Блажо Трендафилов.